



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vesnik na
Makedonija
91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 20 април 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XL

Цена на овој број е 52 динари. – Претплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

157.

Врз основа на член 56 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80) и на член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75 и 72/81), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАНЦИТЕ НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА БЕГАЛЕЦ

1. Паричната помош на странците на кои им е признаен статусот на бегалец, а кои материјално се необезбедени, утврдена во чл. 4 до 7 од Уредбата за паричната помош и за здравствената заштита на странци на кои им е признаен статусот на бегалец, се зголемува од 1 јануари 1984 година за 19% и така зголемена, по одделни видови на таа помош изнесува, и тоа:

Динари

- 1) основна помош 1.719
- 2) додаток за неспособност 430
- 3) додаток за неспособност за самохрана 858
- 4) додаток за стручно оспособување, односно школување 430
- 5) додаток за стручно оспособување, односно школување надвор од местото на домувањето 1.290
- 6) додаток за малолетни членови 430

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за усогласување на износите на паричната помош на странците со статус на бегалец кои се материјално необезбедени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/83).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 116

5 април 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

158.

Врз основа на член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ЦАРИНА

Член 1

Во Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина („Службен

лист на СФРЈ“, бр. 37/82 и 77/82) во член 6 став 1 точка 3 на крајот знакот точка и записка се заменува со точка и се додава нова реченица, која гласи: „Членови на екипажи на југословенски бродови не ја поднесуваат таа изјава“.

Член 2

Во член 14 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „односно доказ дека резервните делови и потрошниот материјал му се потребни за користење на тие помагала.“

Член 3

Во член 25 ст. 5 до 7 се заменуваат со нов став 5, кој гласи:

„Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеи трета, четврта и петта од Царинскиот закон, корисникот поднесува до царинарницата писмена изјава за вкупната вредност на купениот погонски и потрошен материјал за работа и за безбедност на пловидбата и на предметите купени и вградени, односно што ќе се вградат во пловното и воздухопловното превозно средство заради замена на дотраениот или уништениот дел.“

Досегашниот став 8 станува став 6.

Член 4

Во член 28 став 2 по зборовите: „Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија,“ се додаваат зборовите: „како и граѓаните – членови на Сојузот на слепите на Југославија, односно на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија,“ а на крајот по зборовите: „невромускуларни болести“ се додаваат зборовите: „односно дека е во прашање член на Сојузот на слепите на Југославија или член на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија“.

Член 5

По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи:

„Корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 12 од Царинскиот закон поднесува до царинарницата примерок од договорот склучен со странски партнери за подморските истражувања и писмена изјава дека пловечката платформа за подморски истражувања по завршувањето на работата ќе ја врати во странство.“

Член 6

Во член 30 став 1 во точка 5 ставот 5 се брише.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1805/1

13 февруари 1984 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

159.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај Службата на општественото книговодство на кои ќе се врши уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, начинот на уплатување на тие приходи и нивниот распоред, како и начинот на известување на корисниците на тие приходи.

Под приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, во смисла на оваа наредба, се подразбираат приходите што се остваруваат според законите или други прописи, односно според самоуправните спогодби или другите самоуправни општи акти на овие корисници.

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Данок на доход и од личниот доход

1. Данокот на доход се уплатува:

- 1) на сметката бр. 840-1104 - Републичките односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 2) на сметката бр. 840-1125 - Републички односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 3) на сметката бр. 840-1130 - Општински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 4) на сметката бр. 840-1146 - Општински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 5) на сметката бр. 840-1151 - Посебен данок на доход за интервенции во определени области, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 6) на сметката бр. 840-1167 - Посебен данок на доход за интервенции во определени области, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството.

На сметките од одредбите под 5 и 6 на став 1 од оваа точка се уплатува и дополнителниот данок на доход, како и другите форми на данок на доход што се воведени за интервенции во определени области.

2. Данокот од личниот доход на работниците се уплатува:

- 1) на сметката бр. 840-1200 - Републички односно покраински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 2) на сметката бр. 840-1216 - Републички односно покраински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 3) на сметката бр. 840-1221 - Републички односно покраински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

тени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

4) на сметката бр. 840-1237 - Општински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-1242 - Општински данок од личниот доход на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-1258 - Општински данок од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

7) на сметката бр. 840-1263 - Данок од личниот доход на работниците што се плаќа во паушален износ.

На сметките од одредбите под 1 до 6 на став 1 од оваа точка се уплатува данокот од личниот доход на работниците, без оглед дали тој се пресметува по редовна или посебна стапка.

3. Данокот од личниот доход од самостојно вршење на дејност се уплатува:

1) на сметката бр. 840 - 1307 - Данок од личниот доход од самостојно вршење на земјоделска дејност (на приходи од шуми и др.), што се пресметува во процент, а не според катастарскиот приход и фактичкиот доход;

2) на сметката бр. 840-1403 - Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

3) на сметката бр. 840-1419 - Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува во процент;

4) на сметката бр. 840-1424 - Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

5) на сметката бр. 840-1445 - Општински данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува во процент;

6) на сметката бр. 840-1450 - Републички, односно покраински данок од личниот доход од авторски права;

7) на сметката бр. 840-1466 - Општински данок од личниот доход од авторски права.

2. Данок на промет на производи и на надомести за вршење услуги

4. Основниот данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2010 - Основен данок на промет на производи (тар. број 1);

2) на сметката бр. 840-2101 - Основен данок на промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2);

3) на сметката бр. 840-2117 - Основен данок на промет на туѓински преработки (тар. број 3);

4) на сметката бр. 840-2122 - Основен данок на промет на алкохолни пијачки - производи од тар. број 4, освен на промет на производи од тој тарифен број што е извршен на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

5) на сметката бр. 840-2138 - Основен данок на промет на алкохолни пијачки - производи од тар. број 4 испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-21184 - Основен данок на промет на алкохолни пијачки - производи од тар. број 4 испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани, што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2143 - Основен данок на промет на алкохол - етанол (тар. број 5);

8) на сметката бр. 840-2185 - Основен данок на промет на патнички автомобили, што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2190 - Основен данок на промет на патнички автомобили, што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

10) на сметката бр. 840-2026 - Основен данок на промет на производи (тар. број 7);

11) на сметката бр. 840-2031 - Основен данок на промет на производи (тар. број 8);

12) на сметката бр. 840-2047 - Основен данок на промет на производи (тар. број 9);

13) на сметката бр. 840-2052 - Основен данок на промет на производи (тар. број 10);

14) на сметката бр. 840-2068 - Основен данок на промет на производи (тар. број 11 став 1 точ. 1 до 18 и точка 20);

15) на сметката бр. 840-2164 - Основен данок на промет на лекови (тар. број 11 став 1 точка 19);

16) на сметката бр. 840-2073 - Основен данок на промет на производи (тар. број 12);

17) на сметката бр. 840-21100 - Основен данок на промет на производи остварен од вршење на самостојни дејности што не се разрежува во годишен износ;

18) на сметката бр. 840-2089 - Основен данок на промет на производи наплатен за производите што Југословенската народна армија ги набаува и увезува за свои потреби.

19) на сметката бр. 840-2094 - Основен данок на промет на производи наплатен при увозот на производи.

На сметките од одредбите под 1 до 19 од став 1 на оваа точка се уплатува основниот данок на промет на производи за производите опфатени со соодветните тарифни броеви на Тарифата на основниот данок на промет, која е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83).

5. Посебниот републички односно покраински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2208 - Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што се плаќа според општа стапка, а што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-22204 - Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што се плаќа според општата стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

3) на сметката бр. 840-22001 - Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка повисока од општата стапка што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

4) на сметката бр. 840-22017 - Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка повисока од општата стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

5) на сметката бр. 840-22022 - Посебен републички односно покраински данок на промет на производи што се плаќа според стапка пониска од општата стапка, а што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-22038 - Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка пониска од општата стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2213 - Посебен републички односно покраински данок на промет на моторни возила, што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

8) на сметката бр. 840-22225 - Посебен републички односно покраински данок на промет на моторни возила, што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2297 - Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметката бр. 840-22230 - Посебен републички односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметката бр. 840-22108 - Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметката бр. 840-22197 - Посебен републички односно покраински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

13) на сметката бр. 840-22043 - Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохол-етанол.

6. Посебниот републички односно покраински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2255 - Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружен труд како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-2260 - Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица во месечни рокови;

3) на сметката бр. 840-2276 - Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на услуги;

4) на сметката бр. 840-2281 - Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа;

5) на сметката бр. 840-22181 - Посебен републички односно покраински данок на надомести за услуги на менични кредити.

7. Посебниот општински данок на промет на производи се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2304 - Посебен општински данок на промет на производи, што се плаќа според општата стапка, а што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-23173 - Посебен општински данок на промет на производи, што се плаќа според општата стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

3) на сметката бр. 840-23201 - Посебен општински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка повисока од општата стапка, а што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

4) на сметката бр. 840-23217 - Посебен општински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка повисока од општата стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

5) на сметката бр. 840-23222 - Посебен општински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка пониска од општата стапка, а што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

6) на сметката бр. 840-23238 - Посебен општински данок на промет на производи, што се плаќа според стапка пониска од општата стапка, а што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

7) на сметката бр. 840-2325 - Посебен општински данок на промет на моторни возила, што го плаќаат општествените правни лица како даночни обврзници;

8) на сметката бр. 840-23189 - Посебен општински данок на промет на моторни возила, што го плаќаат граѓаните како даночни обврзници;

9) на сметката бр. 840-2393 - Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

10) на сметката бр. 840-23194 - Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки, освен на прометот на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

11) на сметката бр. 840-23105 – Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

12) на сметката бр. 840-23168 – Посебен општински данок на промет на безалкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;

13. на сметката бр. 840-23243 – Посебен општински данок на промет на алкохол-етанол.

8. Посебниот општински данок на надомести за вршење услуги се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2351 – Посебен општински данок на надомести за услуги, што го плаќаат организациите на здружен труд како даночни обврзници;

2) на сметката бр. 840-2367 – Посебен општински данок на надомести за услуги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица во месечни рокови;

3) на сметката бр. 840-2372 – Посебен општински данок на надомести за услуги од граѓаните и граѓанските правни лица што не се занимаваат редовно со вршење на услуги;

4) на сметката бр. 840-2388 – Посебен општински данок на надомести за услуги од приредување игри на среќа.

9. Данокот на промет на недвижности и права се уплатува:

1) на сметката бр. 840-2400 – Данок на промет на недвижности и права, од општествените правни лица;

2) на сметката бр. 840-2416 – Данок на промет на недвижности и права, од граѓаните.

3. Даноци од странски лица

10. Даноците од странски лица се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-2715 – Данок на надомест на странски лица остварен по основ на вложување средства на странски лица во домашна организација на здружен труд заради заедничко работење;

2) на сметката бр. 840-2720 – Данок на доход на странски лица остварен со вршење на привремена и професионална дејност;

3) на сметката бр. 840-2736 – Данок на приход на странски лица остварен од превоз на патници и стоки.

4. Данок на приходи од имот и имотни права, данок на имот и данок на вкупен приход на граѓаните

11. Данокот на приходи од имот и имотни права, данокот на имот и данокот на вкупниот приход на граѓаните се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-2507 – Данок на приходи од имот и имотни права;

2) на сметката бр. 840-2512 – Данок на имот;

3) на сметката бр. 840-2528 – Данок на добивки од игри на среќа;

4) на сметката бр. 840-2533 – Данок на наследство и подароци;

5) на сметката бр. 840-2549 – Данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и на комби-возила;

6) на сметката бр. 840-2603 – Данок на вкупен приход на граѓаните.

На сметката од одредбата под 1 од став 1 на оваа точка се уплатуваат сите даноци по основ на остварени приходи од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот на приход од згради.

На сметката од одредбата под 2 од став 1 на оваа точка се уплатуваат сите даноци на имот и имотни предмети (данок на згради, данок на други имотни предмети и сл.).

На сметката од одредбата под 3 од став 1 на оваа точка се уплатува данокот на добивки од игри на среќа остварен од страна на граѓаните.

Во сите други случаи во кои обврзниците на тие даноци се задолжуваат во годишен износ, даноците на приходи од имот и имотни права и даноците на имот се уплатуваат на збирна проодна сметка (сметка бр. 846).

Даноците на непријавени приходи од имот и имотни права, на имот и на вкупен приход на граѓаните, утврдени во дополнителна постапка од надлежниот орган според посебен пропис односно постапка, се уплатуваат на сметките од одредбите под 1 до 6 од став 1 на оваа точка.

5. Такси

12. Административните такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3109 – Царински такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-3114 – Царински такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-3135 – Царински такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

4) на сметката бр. 840-3140 – Конзуларни такси;

5) на сметката бр. 840-3156 – Други сојузни административни такси во готови пари;

6) на сметката бр. 840-3161 – Републички односно покраински административни такси во готови пари;

7) на сметката бр. 840-3198 – Општински административни такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

8) на сметката бр. 840-3091 – Општински административни такси во готови пари, од општествените правни лица;

9) на сметката бр. 840-3182 – Републички односно покраински такси на прометот на чапункари и копитарни.

На сметката од одредбата под 7 од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходот остварен со продажба на општински административни такси и приходот од општински административни такси наплатен во готови пари.

На сметката од одредбата под 9 од став 1 на оваа точка се уплатува и приходот од такси што се плаќаат на уверение за здравствена состојба на животни.

13. Комуналните такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3205 – Комунални такси на престој во туристички места;

2) на сметката бр. 840-3210 – Комунални такси на фирма, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 840-3226 – Комунални такси на фирма, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

4) на сметката бр. 840-3231 – Комунални такси на фирма, од граѓаните и граѓанските правни лица;

5) на сметката бр. 840-3273 – Комунални такси за регистрација на моторни возила, од општествените правни лица;

6) на сметката бр. 840-3289 – Комунални такси за регистрација на моторни возила, од граѓаните и граѓанските правни лица;

7) на сметката бр. 840-3247 – Комунални такси на други предмети за таксирање, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

8) на сметката бр. 840-3252 – Комунални такси на други предмети за таксирање, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

9) на сметката бр. 840-3268 – Комунални такси на други предмети за таксирање, од граѓаните и граѓанските правни лица.

14. Судските такси се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-3301 - Сојузни судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-3317 - Сојузни судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-3322 - Сојузни судски такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

4) на сметката бр. 840-3338 - Републички односно покраински судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-3343 - Републички односно покраински судски такси во готови пари, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-3359 - Републички односно покраински судски такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

7) на сметката бр. 840-3385 - Општински судски такси во готови пари, од граѓаните и граѓанските правни лица;

8) на сметката бр. 840-3390 - Општински судски такси во готови пари, од општествените правни лица.

На сметките од одредбите под 1 до 3 од став 1 на оваа точка се уплатува приходот од судски такси во готови пари што ќе го остварат сојузните судови, а на сметките од одредбите под 4 до 6 на тој став - приходот од судски такси што ќе го остварат судовите на републиките и судовите на автономните покраини. На сметката од одредбата под 7 став 1 на оваа точка се уплатува приходот од општински судски такси, од продадени таксени вредносници и од судски такси во готови пари.

6. Царина и посебни увозни давачки

15. Царините, посебните увозни давачки и лежарината се уплатуваат во корист на партијата на евидентната сметка бр. 845 на надлежната царинарница, односно на Сојузната управа за царини. Приходите уплатени по тие основи царинарницата односно Сојузната управа за царини ги распоредува:

1) на сметката бр. 840-4106 - Царина, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-4111 - Царина, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 840-4127 - Царина, од граѓаните и граѓанските правни лица;

4) на сметката бр. 840-4202 - Посебни такси на увезени стоки, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 840-4356 - Посебни такси на увезени стоки, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

6) на сметката бр. 840-4244 - Посебни такси на увезени стоки, од граѓаните и граѓанските правни лица;

7) на сметката бр. 840-4309 - Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи;

8) на сметката бр. 840-4314 - Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки;

9) на сметката бр. 840-4335 - Посебна давачка за царинско евидентирање;

10) на сметката бр. 840-4340 - Лежарина за стоки сместени во царински магацини и стоваришта.

7. Приходи според посебни прописи**16. Паричните казни се уплатуваат:**

1) на сметката бр. 840-5103 - Парични казни за царински прекршоци и парични средства добиени од продадени стоки;

2) на сметката бр. 840-5119 - Парични казни за стопански престапи, што ѝ припаѓаат на републиката односно автономната покраина;

3) на сметката бр. 840-5007 - Парични казни за прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката односно автономната покраина, од општествените правни лица;

4) на сметката бр. 840-5012 - Парични казни за прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката односно автономната покраина, од граѓаните и граѓанските правни лица;

5) на сметката бр. 840-5028 - Парични казни за сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката односно автономната покраина, од општествените правни лица;

6) на сметката бр. 840-5033 - Парични казни за сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката односно автономната покраина, од граѓаните и граѓанските правни лица;

7) на сметката бр. 840-5150 - Парични казни за кривични дела, што ѝ припаѓаат на републиката односно автономната покраина;

8) на сметката бр. 840-5166 - Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат републичките односно покраинските органи на управата надлежни за работи на приходите;

9) на сметката бр. 840-5171 - Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи на управата надлежни за работи на приходите;

10) на сметката бр. 840-5187 - Други парични казни, што ѝ припаѓаат на општината;

11) на сметката бр. 840-5192 - Приходи остварени во постапка за утврдување на потеклото на имот;

12) на сметката бр. 840-6254 - Разлики во цената, одземени по решенија од надлежните републички односно покраински органи;

13) на сметката бр. 840-6275 - Разлики во цената, одземени по решенија од надлежните општински органи.

На сметката од одредбата под 11 од став 1 на оваа точка се уплатуваат паричните износи на средствата одземени од граѓаните и паричните износи добиени со продажба на одземен имот во постапка за утврдување на потеклото на имот.

17. Данокот на средствата за заедничка потрошувачка се уплатува:

1) на сметката бр. 840-5215 - Данок на средствата за заедничка потрошувачка, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 840-5220 - Данок на средствата за заедничка потрошувачка, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството.

8. Приходи на органите на управата и други приходи

18. Приходите на органите на управата се уплатуваат на сметката бр. 845 - Евидентна сметка на приходите на органите на управата. На сметката бр. 845, односно на соодветната партија од таа сметка на надлежниот орган на управата, се уплатуваат приходите на органите на управата што тие ќе ги остварат со вршење на својата дејност.

Приходите уплатени во корист на сметката бр. 845, односно на соодветната партија од таа сметка, се распоредуваат:

1) на сметката бр. 840-6100 - Приходи на сојузните органи и организации;

2) на сметката бр. 840-61012 - Приходи на Сојузната управа за контрола на летањето - од надоместите за прелетување на воздухоплови;

3) на сметката бр. 840-6116 - Приходи на републичките односно покраинските органи на управата;

4) на сметката бр. 840-6121 – Приходи на општински-те органи на управата.

19. Другите приходи се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-6207 – Други приходи на федерацијата;

2) на сметката бр. 840-6212 – Други републички односно покраински приходи;

3) на сметката бр. 840-6228 – Други општински приходи;

4) на сметката бр. 840-6249 – Укинати буџетски приходи на федерацијата;

5) на сметката бр. 840-62116 – Укинати буџетски приходи на републичките односно автономните покраини;

6) на сметката бр. 840-62121 – Укинати буџетски приходи на општините;

7) на сметката бр. 840-6990 – Приходи на федерацијата од продадени бонови за моторен бензин и за деривати на нафта;

8) на сметката бр. 840-62072 – Приходи на федерацијата по решенија на Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

На сметките од одредбите под 1 до 3 од став 1 на оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка и за излегување на судовите на терен, присилни наплати и сл.).

На сметките од одредбите под 4 до 6 од став 1 на оваа точка се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во претходната и поранешните години, а во тековната година не е воведен соодветен приход.

На сметката од одредбата под 8 од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на федерацијата по решенијата на Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии што е отворена кај филијалата на Службата на општественото книговодство во Белград.

II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Приходи на заедниците за здравство и здравствено осигурување

20. Придонесот за здравство и здравствено осигурување се уплатува:

1) на сметката бр. 843-16 – Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-21 – Придонес од доходот за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-37 – Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-42 – Придонес од личниот доход за здравство и здравствено осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-58 – Придонес за здравство и здравствено осигурување на земјоделците;

6) на сметката бр. 843-63 – Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-79 – Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметката бр. 843-84 – Придонес за здравство и здравствено осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметката бр. 843-1905 – Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

10) на сметката бр. 843-107 – Придонес за здравство и здравствено осигурување што го плаќаат заедниците за вработување за невработените лица.

2. Приходи на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување

21. Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се уплатува:

1) на сметката бр. 843-128 – Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-133 – Придонес од доходот за пензиско и инвалидско осигурување на работниците, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-149 – Придонес од личниот доход на работниците за пензиско и инвалидско осигурување, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-154 – Придонес од личниот доход на работниците за пензиско и инвалидско осигурување, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 843-175 – Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците;

6) на сметката бр. 843-180 – Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-196 – Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

8) на сметката бр. 843-203 – Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

9) на сметката бр. 843-112 – Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат заедниците за вработување за невработените лица.

3. Приходи на заедниците за детска заштита

22. Придонесите за детска заштита и за додаток на деца се уплатуваат:

1) на сметката бр. 843-219 – Придонес од личниот доход на работниците за детска заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-224 – Придонес од личниот доход на работниците за детска заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 843-432 – Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

4) на сметката бр. 843-448 – Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

5) на сметката бр. 843-245 – Придонес од личниот доход за детска заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 843-801 – Придонес за детска заштита што го плаќаат заедниците за вработување за невработените лица;

7) на сметката бр. 843-1910 – Придонес за детска заштита што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

7) на сметката бр. 843-1968 – Републички, односно покраински придонес од личниот доход за социјална заштита од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

8) на сметката бр. 843-1060 – Општински придонес од доходот за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

9) на сметката бр. 843-1076 – Општински придонес од доходот за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

10) на сметката бр. 843-1081 – Општински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

11) на сметката бр. 843-1097 – Општински придонес од личниот доход на работниците за социјална заштита, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

12) на сметката бр. 843-1284 – Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

13) на сметката бр. 843-1307 – Општински придонес за социјална заштита, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

14) на сметката бр. 843-1973 – Општински придонес од личниот доход за социјална заштита, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица.

10. Приходи на други заедници од областа на општествени-те дејности

29. Придонесите на другите заедници се уплатуваат:

1) на сметката бр. 843-1765 – Придонес од доходот на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 843-1770 – Придонес од доходот на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 843-1786 – Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 843-1791 – Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 843-1718 – Придонес на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

6) на сметката бр. 843-1723 – Придонес на други заедници, од работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

7) на сметката бр. 843-1739 – Придонес на други заедници од личниот доход од авторски права.

На сметките од одредбите под 1 до 7 од став 1 на оваа точка се уплатуваат придонесите на други самоуправни интересни заедници од областа на општествените дејности.

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Приходи на самоуправните организации и заедници

30. Приходите на заедниците за домување се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1814 – Придонес од доходот за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-1835 – Придонес од доходот за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 842-1840 – Придонес од личниот доход на работниците за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-1856 – Придонес од личниот доход на работниците за станбена изградба, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 842-1861 – Придонес од личниот доход за станбена изградба, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-1877 – Придонес за станбена изградба, што го плаќаат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

7) на сметката бр. 842-1882 – Придонес за станбена изградба што го плаќаат другите самоуправни интересни заедници.

31. Приходите на заедниците, односно фондовите за комунална дејност се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-406 – Надомест за отстапување и користење на градежно земјиште;

2) на сметката бр. 842-84 – Надомест за искористување на земјоделско земјиште;

3) на сметката бр. 842-42 – Други приходи на заедниците, односно фондовите за комунална дејност.

32. Приходите на заедниците, односно фондовите на водостопанството се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1562 – Придонес од доходот за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-1578 – Придонес од доходот за водостопанство, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 842-224 – Други приходи на заедниците, односно фондовите на водостопанството, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-245 – Други приходи на заедниците, односно фондовите на водостопанството, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 842-250 – Приходи на заедниците, односно фондовите на водостопанството, од граѓаните и граѓанските правни лица.

На сметката од одредбата под 5 од став 1 на оваа точка се уплатува приходот од граѓаните и граѓанските правни лица, ако не се уплатува преку збирната проодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица (сметка бр. 846).

33. Приходите на заедниците, односно фондовите за патишта се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-609 – Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-614 – Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

3) на сметката бр. 842-1599 – Придонес од личниот доход на работниците за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-1611 – Придонес од личниот доход на работниците за патишта, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

5) на сметката бр. 842-1632 – Придонес од личниот доход за патишта, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-635 – Придонес од личниот доход за патишта, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;

7) на сметката бр. 842-320 – Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

8) на сметката бр. 842-336 – Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

9) на сметката бр. 842-341 – Надомест односно придонес за јавни патишта на друмски моторни возила од граѓани и граѓански правни лица;

10) на сметката бр. 842-357 – Надомест, односно придонес за јавни патишта на друмски запрежни возила;

11) на сметката бр. 842-362 – Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

12) на сметката бр. 842-378 – Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

13) на сметката бр. 842-383 – Надомест, односно придонес од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистота на град, од граѓани и граѓански правни лица;

14) на сметката бр. 842-292 – Надомест на странски друмски моторни возила;

15) на сметката бр. 842-399 – Надомест за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин и гасно масло;

16) на сметката бр. 842-196 – Други приходи на заедниците, односно фондовите за патишта.

34. Приходите на самоуправните интересни заедници за електростопанство се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-112 – Придонеси и други бесповратни издвојувања, односно здружувања на средства од доходот на организациите на здружен труд;

2) на сметката бр. 842-128 – Други придонеси и други бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени средства.

35. Приходите на самоуправните интересни заедници за железнички сообраќај се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-133 – Придонеси и други бесповратни издвојувања, односно здружувања на средства од доходот на организациите на здружен труд;

2) на сметката бр. 842-149 – Други придонеси и други бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени средства.

36. Приходите на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-154 – Придонеси и други бесповратни издвојувања, односно здружувања на средства од доходот на организациите на здружен труд;

2) на сметката бр. 842-176 – Други придонеси и други бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени средства.

37. Приходите на самоуправните интересни заедници за противградна заштита се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-180 – Придонеси и други бесповратни издвојувања, односно здружувања на средства од доходот на организациите на здружен труд;

2) на сметката бр. 842-411 – Други придонеси и други бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени средства.

38. Приходите на самоуправните интересни заедници за противпожарна заштита се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-427 – Придонеси и други бесповратни издвојувања, односно здружувања на средства од доходот на организациите на здружен труд;

2) на сметката бр. 842-448 – Други придонеси и други бесповратни издвојувања, односно бесповратно здружени средства.

39. Приходите на другите заедници односно фондови се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-640 – Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот на други заедници односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 842-656 – Придонес и други бесповратни издвојувања, односно здружувања од доходот на други заедници односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 842-661 – Придонес од личниот доход на работниците на други заедници односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;

4) на сметката бр. 842-677 – Придонес од личниот доход на работниците на други заедници, односно фондови, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;

5) на сметката бр. 842-682 – Придонес од личниот доход на други заедници односно фондови, од работните луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност и граѓански правни лица;

6) на сметката бр. 842-698 – Придонес од личниот доход на други заедници односно фондови, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;

7) на сметката бр. 842-16 – Надомест за развој на рудници за јаглен;

8) на сметката бр. 842-544 – Средства за посебни намени во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници;

9) на сметката бр. 842-565 – Надомест за патишта што се користи за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство.

На сметките од одредбите под 1 до 6 од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на други заедници, односно фондови за кои уплатни сметки не се предвидени со оваа наредба.

На сметките од одредбите под 7 до 9 од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходи согласно со прописот за начинот на формирањето на цените на нафта и на деривати од нафта.

40. Приходите на месните заедници, месниот самопридонес и другите приходи на месните заедници се уплатуваат на сметката бр. 842-822 – Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на месните заедници од обврзниците од општествениот сектор и од другите обврзници (работни луѓе што самостојно вршат стопанска, односно нестопанска дејност, работни луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат стопанска или нестопанска дејност и други неспоменати обврзници) што своите обврски ги извршуваат редовно од секој остварен личен доход на обврзниците или од доходот на организациите на здружен труд.

Надлежната служба на општественото книговодство ќе отвори, во согласност со став 1 на оваа точка, потсметки за секоја месна заедница.

Надлежната служба на општественото книговодство во општината ќе врши распоред на приходите од сметките од став 3 на оваа точка во роковите од точка 58 на оваа наредба, а за уплатите и распоредот на приходите ќе ги известува надлежната месна заедница и надлежните органи во општината во согласност со точка 65 од оваа наредба.

2. Приходи на фондовите на општествено-политичките заедници

41. Средствата на задолжителниот заем за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-

пански недоволно развиените републики и автономни покраини се уплатуваат:

- 1) на сметката бр. 842-1947 – Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1983 година;
- 2) на сметката бр. 842-1952 – Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1984 година.

42. Средствата на фондовите на заедничките резерви се уплатуваат:

- 1) на сметката бр. 842-58 – Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за републичкиот, односно покраинскиот фонд на заедничките резерви;
- 2) на сметката бр. 842-63 – Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за општинскиот фонд на заедничките резерви.

43. Средствата на солидарноста за отстранување на последици од елементарни непогоди се уплатуваат:

- 1) на сметката бр. 842-710 – Придонес на средствата на солидарноста од доходот, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 2) на сметката бр. 842-726 – Придонес на средствата на солидарноста од доходот, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 3) на сметката бр. 842-731 – Придонес од личниот доход на работниците на средствата на солидарноста, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството;
- 4) на сметката бр. 842-747 – Придонес од личниот доход на работниците на средствата на солидарноста, од организациите на здружен труд и од работните заедници од нестопанството;
- 5) на сметката бр. 842-752 – Придонес за средствата на солидарноста, од работните луѓе што самостојно вршат дејност;
- 6) на сметката бр. 842-768 – Други средства на солидарноста.

44. Средствата на заедниците односно фондовите за противпожарна заштита се уплатуваат:

- 1) на сметката бр. 842-107 – Дел од премијата за осигурување од пожар;
- 2) на сметката бр. 842-266 – Други приходи на фондовите за противпожарна заштита.

3. Други приходи

45. Филмски придонес и придонес од надомест за увезени и изнајмени филмови се уплатуваат:

- 1) на сметката бр. 842-271 – Филмски придонес;
- 2) на сметката бр. 842-287 – Придонес (данок) од надомести за увезени и изнајмени филмови.

46. Приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, се уплатуваат на сметката бр. 842-432 – Приходи на укинатите фондови на општествено-политичките заедници.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на укинатите фондови на општествено-политичките заедници, ако прописите врз основа на кои тие се заведени престанале да важат. Уплатениот износ на приходите се распоредува на корисниците според порано важечките прописи.

47. Средствата на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за задолжителни заеми, се уплатуваат на сметката бр. 842-79 – Средства на организациите на здружен труд издвоени од деловните средства за задолжителни заеми.

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗРЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ

48. Приходите од населението, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни ро-

кови, се уплатуваат на сметката бр. 846 – Проодна сметка на приходите од граѓани и граѓански правни лица.

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа:

- 1) данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според катастарскиот приход;
- 2) данокот од личниот доход од земјоделска дејност, што се пресметува според фактичкиот доход;
- 3) данокот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;
- 4) данокот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се пресметува според остварениот личен доход;
- 5) републичкиот, односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;
- 6) републичкиот односно покраинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во паушален износ;
- 7) општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;
- 8) општински данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;
- 9) основниот данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на заеднички дејности;
- 10) основниот данок на промет на производи и на прометот од самостојно вршење на други нестопански дејности;
- 11) посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;
- 12) посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;
- 13) посебниот републички, односно покраински данок на промет на надомести за услуги, од самостојно вршење на занаетчиски дејности;
- 14) посебниот републички, односно покраински данок на надомести за услуги, од самостојно вршење на други стопански дејности;
- 15) посебниот општински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на занаетчиски дејности;
- 16) посебниот општински данок на промет на производи, на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности;
- 17) посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење на занаетчиски дејности;
- 18) посебниот општински данок на надомести за услуги од вршење на други стопански дејности;
- 19) републичкиот, односно покраинскиот данок на надомести за превознички услуги;
- 20) општинскиот данок на надомести за превознички услуги;
- 21) данокот на приход од имот и имотни права;
- 22) данокот на приход од згради;
- 23) данокот на имот;
- 24) данокот на згради;
- 25) данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и на комби-возила;
- 26) данокот на хибридна лоза;
- 27) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност за образование;
- 28) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности – за образование;
- 29) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности – за образование;
- 30) придонесот за здравствено осигурување на земјоделците;
- 31) придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

32) придонесот за здравствено осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

33) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на земјоделците;

34) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност;

35) придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на работните луѓе што самостојно вршат нестопанска дејност;

36) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност – за култура;

37) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности – за култура;

38) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности – за култура;

39) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност – за научен труд;

40) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности – за научен труд;

41) придонесот од личниот доход од самостојно-вршење на нестопански дејности – за научен труд;

42) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност – за физичка култура;

43) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности – за физичка култура;

44) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности – за физичка култура;

45) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност – за социјална заштита;

46) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности – за социјална заштита;

47) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности – за социјална заштита;

48) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност – за детска заштита;

49) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на стопански дејности – за детска заштита;

50) придонесот од личниот доход од самостојно вршење на нестопански дејности – за детска заштита;

51) придонесот од личниот доход на граѓани и граѓански правни лица – за патишта;

52) средствата на солидарноста од личниот доход од граѓани и граѓански правни лица;

53) водниот придонес;

54) надоместот (таксата) за заштита и користење на водите;

55) надоместот за искористување на мелиорациони и водостопански објекти и постројки;

56) надоместот (придонесот) за јавни патишта на друмски запрежни возила;

57) комуналната такса на фирма, што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

58) комуналните такси на други предмети што подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

59) надоместот за користење на градежно земјиште;

60) придонесот за противградна заштита;

61) месниот самопридонес од земјоделци;

62) месниот самопридонес од други обврзници;

63) затезната, односно казнената камата;

64) наплатените трошоци за присилна наплата;

65) другите приходи;

66) укинатите приходи.

49. За обврските на граѓаните и на граѓанските правни лица што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Службата на општественото книговодство во рамките на проодната сметка (бр. 846), ќе отвори посебни евидентни сметки, со тоа што општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите ќе ги внесува во спецификациите за распоредот на приходите од сметката 846.

50. На проодната сметка (бр. 846) се уплатуваат и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е определено на територијата на општината да се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно. Во таквите случаи Службата на општествено книговодство во републиката, односно автономната покраина, на барање од републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамките на проодната сметка (бр. 846).

51. Прекнижувањето на уплатите на обврските на граѓаните и граѓанските правни лица од проодната сметка (бр. 846) на одделните сметки отворени во рамките на основните сметки 840, 842 и 843 ќе го врши Службата на општественото книговодство, според одделни видови и форми на приходи, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози што ќе ги издаде општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите во роковите определени со републички, односно покраински пропис.

Образецот на спецификацијата од став 1 на оваа точка го утврдува надлежниот републички, односно покраински орган, во согласност со Службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина.

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

52. Обврзниците на даноци и придонеси и уплатители на други приходи, што уплатуваат приходи на сметките предвидени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки, ќе го испишат на налогот за уплата оперативниот број на надлежната служба на општественото книговодство, бројот на основната сметка од планот на сметките на Службата на општественото книговодство, бројната ознака на односната општина и бројот на уплатната сметка на приходот предвиден со оваа наредба. На пример: 62800-840-079-1104, каде што е:

62800 – Оперативен број на службата;

840 – Основна сметка во планот на сметките на службата;

079 – Бројна ознака на општината (во овој случај општина Пирот);

1104 – Републички, односно покраински данок на доход, од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството.

Заради овозможување на правилно испоставување на налозите за уплата на приходи со оваа наредба е отпечатен Список на општините со нивните ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство, што претставуваат составен дел од оваа наредба.

53. Обврзниците за уплата на даноците и придонесите, во согласност со Законот за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ”, бр 36/75, 33/76 и 43/82) – (во натамошниот текст: Законот) и прописите на републиките, односно автономните покраини, даноците и придонесите на општествено-политичките заедници и на самоуправниите интересни заедници на кои даноците и придонесите им припаѓаат ќе им ги уплатуваат со еден налог преку збирните стапки на следните проодни сметки:

1) на сметката бр. 844-8009 – Даноци и придонеси од доходот, од организациии на здружен труд и работни заедници од стопанството;

2) на сметката бр. 844-8014 - Даноци и придонеси од доходот од организации на здружен труд и работни заедници од нестопанството;

3) на сметката бр. 844-8035 - Даноци и придонеси од личниот доход на работниците што се пресметуваат според прописите што важат во престојувалиштето на работникот, односно во престојувалиштето на семејството на работникот, ако престојувалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход - од стопанството, не се наоѓаат на територијата на иста општина;

4) на сметката бр. 844-8040 - Даноци и придонеси од личниот доход на работникот што се пресметуваат според прописите што важат во престојувалиштето на работникот, односно во престојувалиштето на семејството на работникот, ако престојувалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход - од нестопанството не се наоѓаат на територијата на иста општина;

5) на сметката бр. 844-8077 - Даноци и придонеси од личниот доход на работникот што се пресметуваат според прописите кои важат во престојувалиштето на работникот, односно престојувалиштето на семејството на работникот, ако нивното престојувалиште и седиштето на исплатителот на личниот доход - од стопанството се наоѓаат на територијата на иста општина;

6) на сметката бр. 844-8082 - Даноци и придонеси од личниот доход на работникот што се пресметуваат според прописите кои важат во престојувалиштето на работникот, односно престојувалиштето на семејството на работникот, ако нивното престојувалиште и седиштето на исплатителот на личниот доход од нестопанството се наоѓаат на територијата на иста општина;

7) на сметката бр. 844-8056 - Придонеси од личниот доход на работниците што се пресметуваат според одлуките на самоуправните интересни заедници што важат во седиштето на исплатителот на личниот доход од стопанството;

8) на сметката бр. 844-8061 - Придонеси од личниот доход на работниците што се пресметуваат според одлуките на самоуправните интересни заедници што важат во седиштето на исплатителот на личниот доход од нестопанството.

На сметките од одредбите под 1 и 8 на став 1 од оваа точка се уплатуваат даноците и придонесите со еден налог преку збирните стапки, ако се обезбедени следните услови:

1) прописите на општествено-политичките заедници и одлуките на самоуправните интересни заедници, односно изводите од тие прописи и одлуки, да се објавени во службеното гласило на републиката, односно автономната покраина;

2) надлежните органи на републиката, односно автономната покраина, да ги утврдиле даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и даноците и придонесите од личниот доход, што ќе се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, како и збирните стапки преку кои со помал број налози се уплатуваат обврските по основ на тие даноци и придонеси.

Во една збирна стапка можат да бидат содржани даноците и придонесите ако се пресметуваат од иста основница и ако стапките се пропорционални.

Ако одделни обврзници за уплата на даноци и придонеси, со прописи и одлуки на носителите на општествени средства, се ослободени од одделни видови даноци или придонеси, уплатата на задолжителните даноци и придонеси ќе ја вршат со поединечни налози непосредно на сметките од оваа наредба.

Уплатувањето на даноците и придонесите преку збирни стапки се врши на проодните сметки што се отвораат кај надлежната служба на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на општината.

Обврзниците на даноци и придонеси, што ги уплатуваат приходи со еден налог преку збирните стапки на сметките од оваа точка, ќе го исплатат на налогот за уплата оперативниот број на надлежната служба на општественото книговодство, бројот на проодната сметка, бројната ознака на општината од Списокот на општините со

нивните ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство и бројот на уплатната сметка. На пример:

61800 844-050-8009, каде што е:

61800 Оперативен број на службата;

844 - Број на проодната сметка кај службата;

050 - Бројна ознака на општината Кралево;

8009 - Даноци и придонеси од доходот од организациите на здружен труд и од работните заедници од стопанството - збирна стапка.

Даноците и придонесите уплатени преку збирни стапки на проодни сметки надлежната служба на општественото книговодство ги распоредува според структурата на учеството на индивидуалните стапки во збирната стапка, а во корист на сметките пропишани со оваа наредба. Ако се измени збирната стапка, распоредувањето на средствата од проодните сметки се врши од денот на нејзиното применување, а според структурата на учеството на индивидуалните стапки во новата изменета збирна стапка.

Ако даноците и придонесите се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, обврзникот за уплата на даноците и придонесите, во налогот за уплата, во целта на дознаката, ќе ја испише основницата за пресметување на даноците и придонесите, збирната стапка и периодот на кој се однесува уплатата.

54. Ако бројот на сметката од оваа наредба за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници не е доволен за применување на одделни прописи и одлуки на носителите на општествените средства, републичките, односно покраинските органи, во согласност со Службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина, можат со свој пропис одделни сметки предвидени со оваа наредба да ги расчленат на потсметки.

Износот на приходите на сметката од оваа наредба, кој со пропис на републиката, односно автономната покраина е расчленет на потсметки, одговара на приходите на тие потсметки.

55. Под уплатители на приходи од стопанството, односно нестопанството, во смисла на оваа наредба, се подразбираат корисниците на општествени средства распоредени според Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/77, 41/78, 6/79 и 18/80).

Под уплатители на приходи од граѓани и од граѓански правни лица, во смисла на оваа наредба, се подразбираат граѓани и граѓански правни лица што се занимаваат со стопанска дејност (земјоделство, шумарство, градежништво, сообраќај, трговија и угостителство, занаетчиство и сл.), граѓани и граѓански правни лица што вршат нестопанска дејност, а се обврзници на даноци и придонеси по кој и да било основ, како и граѓани што не се вработени, а остваруваат приходи по кој и да било основ и се обврзници на даноци и придонеси.

56. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, такси и други приходи од оваа наредба (освен царина и царински давачки, основен и посебен републички, односно покраински данок на промет на производи, задолжителен заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побзирот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, надомест за развој на рудници на јаглен, средства за посебни намени и надомести за патишта што се користат за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство) ги уплатуваат тие приходи во корист на пропишаните сметки по општините кај надлежната служба на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на општината.

Обврзникот на данокот на промет на производи го уплатува основниот данок на промет на производи и посебниот републички односно покраински данок на промет на производи за целиот промет што ќе го оствари на територијата на одделна република, односно автономна покраина, на соодветни уплатни сметки што се водат кај организационата единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на републиката, односно автономната покраина. На уплатните сметки што се водат кај организационата единица на Службата на општественото книговодство во седиштето на републиката, односно авто-

номната покраина се уплатуваат и надоместот за развој на рудници на јаглен, средствата за посебни намени и надоместот за патишта што се користат за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство.

Оперативните ознаки на службата на општественото книговодство во седиштето на републиката, односно автономната покраина, како и бројните ознаки на општините што се испишуваат на налогот за уплата на приходите од став 2 на оваа точка по републиките и автономните покраини, се следните:

За териториите на републиките и автономните покраини	Оперативна единица на СОК	Назив на општината	Бројни ознаки на општината
1	2	3	4
СР Босна и Херцеговина	10195	Центар Сараево	077
СР Македонија	40100	Центар Скопје	033
СР Словенија	50100	Центар Љубљана	025
СР Србија надвор од територијата на автономните покраини	60800	Стари град	018
СР Хрватска	30102	Центар Загреб	014
СР Црна Гора	20100	Титograd	017
САП Војводина	65700	Нови Сад	000
САП Косово	68400	Приштина	316

Надлежната служба на општественото книговодство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по општините, во согласност со одредбите од оваа точка.

57. Со средствата од сметките од оваа наредба, како и од сметките отворени со пропис на републиките, односно автономните покраини, не може да се располага пред нивниот пренос на жиро-сметката на општествено-политичката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната интересна заедница и на друга самоуправна организација и заедница.

Преносот на средствата од сметките од оваа наредба го врши надлежната служба на општественото книговодство.

Поврат на повеќе уплатените, односно погрешно уплатените приходи, се врши преку вирмански налог на корисниците на општествени средства со кои повеќе, односно погрешно уплатените приходи се насочени, на сметките определени со оваа наредба на оние општествено-политички заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници на кои им припаѓаат тие приходи, односно на начинот определен со закон или со друг пропис на републиката односно на автономната покраина.

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

58. Уплатените приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, се распоредуваат според определени инструменти (стапки) и според тоа на која општествено-политичка заедница и нејзин фонд, самоуправна интересна заедница и друга самоуправна организација и заедница и припаѓаат.

Приходот од основниот данок на промет наплатен при увозот на производи и приходот од основниот данок на промет на производи наплатен за производите што Југословенската народна армија ги набедува за своите потреби, кои се уплатуваат на сметките бр. 18 и 19 од точка 4 став 1 на оваа наредба, ќе се распоредуваат на соодветните сметки на приходите на републиките и автономните покраини, согласно со член 29 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Распоредувањето на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните

интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници се врши на 7, 14, 22, 28 и последниот ден во месецот.

Распоредувањето на средствата од проодните сметки на кои се уплатени даноците и придонесите преку збирните стапки, се врши во корист на сметките пропишани со оваа наредба, и тоа два дена пред денот на распоредувањето на приходите од тие сметки.

Распоредувањето на средствата на задолжителниот заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, од сметките до точка 41 на оваа наредба, се врши во периодот од 20. во текуштиот месец до 10. во наредниот месец, секој работен ден, а од 10. до 20. во текуштиот месец распоредот се врши кога на сметката ќе се собере износ од 50.000 динари или поголем.

59. Надлежната служба на општественото книговодство, средствата од сметките од точка 41 на оваа наредба, во роковите определени со точка 58 став 5 од оваа наредба ќе ги распоредува на:

1) проодната сметка бр. 842-2047 - Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово за 1983 година;

2) проодната сметка бр. 842-2052 - Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово за 1984 година.

Проодните сметки од став 1 на оваа точка ќе се отворат кај надлежната служба на општественото книговодство за секоја република, односно автономна покраина.

Средствата од проодните сметки од став 1 на оваа точка се распоредуваат секој работен ден во корист на жиро-сметката на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

60. Заради овозможување на Службата на општественото книговодство, во роковите од точка 58 на оваа наредба да го распореди приходот од царините и другите царински давачки од сметките предвидени со оваа наредба во корист на буџетот на федерацијата, својата индивидуална партија, отворена во рамките на евидентната сметка бр. 845 царинарниците ќе ја распоредуваат на соодветните сметки од оваа наредба секои 5, 12, 20 и 26 ден во месецот, а Сојузната управа за царини - секој работен ден.

61. Општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, во согласност со надлежната служба на општественото книговодство, можат да утврдат и други рокови за распоредување на приходите, освен роковите предвидени во точ. 58 и 59 од оваа наредба.

Начинот на распоредувањето на приходите се определува со прописи на општествено-политичката заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната интересна заедница и на друга самоуправна организација и заедница.

62. Со цел самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување и здравство и самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување да можат да располагаат со потребната документација за уплатата на придонесите, надлежната служба на општественото книговодство е должно редовно да доставува изводи за промените на уплатните сметки на односната заедница, со комплетната документација за уплата на придонесите (по уплатителите).

Ако уплатувањето на даноците и придонесите се врши преку збирни стапки на проодните сметки, заради информирање на корисниците на така уплатените средства, надлежната служба на општественото книговодство доставува извод од проодната сметка со соодветна документација до надлежниот орган на управата на општествено-политичката заедница, односно до организација што спогодбено ќе ја определат корисниците на општествени средства на кои им се уплатуваат приходите преку збирни стапки.

63. Надлежната служба на општественото книговодство, ќе води евиденција за извршените уплати и за распоредот на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници по секоја сметка отворена со оваа наредба, а ако надлежниот републички, односно покраински орган, во смисла на точка 55 од оваа наредба, одделните сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсметки – и по секоја потсметка.

64. Надлежната служба на општественото книговодство за уплатите и за распоредувањето на приходите ќе ги известува надлежните органи во општината, републиката, односно автономната покраина и федерацијата на образецот Б2 Извештај за уплатата и распоредот на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници.

Надлежната служба на општественото книговодство во извештајот од став 1 на оваа точка; на образецот Б2, ќе даде податоци по секоја сметка, и тоа:

1) за приходите на општествено-политичките заедници за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- буџетот на федерацијата,
- буџетот на републиката, односно автономната покраина,
- буџетот на меѓуопштинската заедница, односно градот,

- буџетот на општината,
- самоуправните интересни заедници,
- фондовите на општествено-политичките заедници и на други корисници на општествени средства.

- како и за нераспоредените износи на приходите;

2) за приходите на самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- самоуправните интересни заедници основани за територијата на републиката, односно автономната покраина;

- самоуправните интересни заедници основани за територијата на повеќе општини, односно градот;

- самоуправните интересни заедници основани за територијата на општината;

- други корисници на општествени средства;
- како и за нераспоредените износи на приходите;

3) за приходите на другите самоуправни организации и заедници, за приходите на фондовите на општествено-политичките заедници и за другите приходи за бруто наплатата на приходите и за распоредените износи на приходите на:

- носителите на општествени средства на ниво на федерацијата;

- носителите на општествени средства на ниво на републиката, односно автономната покраина;

- носителите на општествени средства на ниво на повеќе општини, односно град;

- носителите на општествени средства на ниво на општината;

- другите корисници на општествени средства;

- како и за нераспоредените износи на приходите.

Службата на општественото книговодство на Југославија, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го даде образецот Б2 и ќе го приспособи за механографска обработка.

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образецот Б2, надлежната служба на општественото книговодство ќе го достави:

- до 10-ти во месецот – до надлежните органи на општината, за изминатиот период;

- до 15-ти во месецот – до надлежните органи на републиката, односно автономната покраина, за изминатиот период;

- до 20-ти во месецот – до надлежните органи во федерацијата, за изминатиот период, за Југославија и за секоја република, односно автономна покраина.

Ако надлежниот републички, односно покраински орган, во смисла на точка 54 од оваа наредба, одделни сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил на потсметки, надлежната служба на општественото книговодство до надлежните органи во општините и републиката, односно автономната покраина заедно со извештајот од алинеја 1 и 2 на став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за уплатата и распоредот на приходите на потсметки, со тоа што податоците во заглавјето на тој извештај мора да му одговараат на образецот Б2 од оваа наредба.

65. Приходите на буџетот од царини и од други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 1983 година и делот од приходите на основниот данок на промет на производи за прометот остварен од 31 декември 1983 година, што ќе се наплати до 31 јануари 1984 година, се уплатува во корист на буџетот на федерацијата согласно со член 23 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1983 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 78/82).

При уплатата на приходите од царини и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1983 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи за прометот остварен до 31 декември 1983 година, што ќе се наплати до 31 јануари 1984 година, уплатителите на тие приходи на сите налози за уплата ќе назначат во горниот десен агол: „за 1983 година”.

Заради разграничување на приходите од став 1 на оваа точка помеѓу 1983 и 1984 година, уплатителите на приходите при уплатата на приходите од царини и други увозни давачки и дел на приходите од основниот данок на промет на производи за прометот остварен во јануари 1984 година, а што ќе се наплатат до 31 јануари 1984 година, на сите налози за уплата ќе назначат во горниот десен агол: „за 1984 година”.

66. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/80, 70/81, 34/82, 67/82, 77/82 и 68/83).

67. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменичиќ, с. р.

СПИСОК

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И СО НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

на ден 1 јануари 1984 година

Служба на општественото книговодство				Оперативен број на СОК	Назив на општината	Ознака на општината
филијала	експозитура	деловница	испостава			
1	2	3	4	5	6	7
СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА						
Бања Лука	Челинац			10500	Бања Лука	002
	Котор Варош			10591	Челинац	002
	Лакташи			10530	Котор Варош	050
	Прњавор			10592	Лакташи	053
	Скендер Вакуф			10540	Прњавор	072
				10590	Скендер Вакуф	081
Бихаќ				10600	Бихаќ	003
	Босанска Крупа			10610	Босанска Крупа	008
	Цазин			10620	Цазин	019
	Велика Кладуша			10630	Велика Кладуша	097
Биелина				10700	Биелина	004
	Углевик			10710	Углевик	095
Босанска Градишка				12500	Босанска Градишка	007
	Србац			12510	Србац	083
Брчко				10900	Брчко	015
	Орашје			10910	Орашје	068
Бугојно				11000	Бугојно	017
	Доњи Вакуф			11010	Доњи Вакуф	026
	Горњи Вакуф			11020	Горњи Вакуф	034
	Купрес			11030	Купрес	052
Чаплина				12600	Чаплина	021
	Груде			12610	Груде	037
	Љубушки			12620	Љубушки	059
	Неум			12630	Неум	107
	Столац			12640	Столац	086
Добој				11200	Добој	025
	Босански Брод			11270	Босански Брод	009
	Дервента			11260	Дервента	024
	Грачаница			11290	Грачаница	035
	Маглај			11210	Маглај	060
	Теслиќ			11291	Теслиќ	089
	Тешањ			11292	Тешањ	090
				11300	Титов Дрвар	027
Титов Дрвар	Босански Петровац			11310	Босански Петровац	011
	Босанско Грахово			11320	Босанско Грахово	013
				11500	Горажде	033
Горажде	Чајниче			11540	Чајниче	020
	Фоча			11530	Фоча	029
	Калиновик			11550	Калиновик	045
	Рудо			11560	Рудо	075
	Вишеград			11520	Вишеград	099
				11600	Јајце	042
Јајце	Кључ			11610	Кључ	048
	Мркоњиќ Град			11620	Мркоњиќ Град	063
	Шипово			11630	Шипово	088
				12700	Коњиц	049
Коњиц	Јабланица			12710	Јабланица	041
	Прозор			12720	Прозор	073
				11700	Ливно	055
Ливно	Дувно			11710	Дувно	028
	Гламоч			11720	Гламоч	032

1	2	3	4	5	6	7		
Модрича	Босански Шамац Градачац Ошак			12800	Модрича	061		
				12810	Босански Шамац	012		
				12820	Градачац	036		
				12830	Ошак	066		
Мостар	Читлук Лиштица Невесинье Посушје			11800	Мостар	062		
				11894	Читлук	023		
				11830	Лиштица	054		
				11850	Невесинье	064		
				11895	Посушје	070		
Приедор	Босанска Дубица Босански Нови Сански Мост			11900	Приедор	071		
				11910	Босанска Дубица	006		
				11920	Босански Нови	010		
				11930	Сански Мост	076		
Сараево	Хаџиќи Илиџа Илијаш Нови Град Ново Сараево - Пале Стари Град Трново Вогошка			10100	-	-		
				10170	Хаџиќи	038		
				10180	Илиџа	078		
				10190	Илијаш	040		
				10194	Нови Град	108		
				10195	Ново Сараево	079		
				10195	Центар	077		
				10191	Пале	069		
				10196	Стари Град	109		
				10192	Трново	093		
				10193	Вогошка	080		
		Соколац	Хан Пиесак Олово Рогатица			12900	Соколац	082
						12910	Хан Пиесак	039
				12920	Олово	067		
				12930	Рогатица	074		
Травник	Пуцарево Витез			12000	Травник	091		
				12040	Пуцарево	065		
				12030	Витез	100		
Требиње	Билеќа Гацко Љубиње			12100	Требиње	092		
				12110	Билеќа	005		
				12120	Гацко	031		
				12130	Љубиње	058		
Тузла	Бановиќи Калесија Кладањ Лопаре Лукавац Сребреник Живинице			12200	Тузла	094		
				12293	Бановиќи	001		
				12296	Калесија	044		
				12220	Кладањ	047		
				12230	Лопаре	056		
				12297	Лукавац	057		
				12295	Сребреник	085		
				12294	Живинице	106		
Високо	Бреза Фојница Киселјак Крешево Вареш			13000	Високо	098		
				13010	Бреза	015		
				13020	Фојница	030		
				13030	Киселјак	046		
				13040	Крешево	051		
				13050	Вареш	096		
Зеница	Бусовача Какањ Завидовиќи Жепче			12300	Зеница	103		
				12330	Бусовача	018		
				12310	Какањ	043		
				12320	Завидовиќи	102		
				12340	Жепче	105		
Зворник	Братунац Сребреница Шековиќи Власеница			12400	Зворник	104		
				12410	Братунац	014		
				12430	Сребреница	084		
				12440	Шековиќи	087		
				12420	Власеница	101		

1	2	3	4	5	6	7
СР ЦРНА ГОРА						
Иванград				20600	Иванград	007
	Биело Поле			20630	Биело Поле	002
	Мојковац			20640	Мојковац	010
	Плав			20610	Плав	012
	Рожаје			20620	Рожаје	015
Котор				20700	Котор	009
	Будва			20710	Будва	003
	Херцег Нови			20720	Херцег Нови	006
	Тиват			20730	Тиват	018
Никшиќ		Плужине		20800	Никшиќ	011
		Шавник		20802	Плужине	013
				20801	Шавник	016
Плевља				20900	Плевља	014
	Жабљак			20910	Жабљак	020
Титоград				20100	Титоград	017
	Бар			20130	Бар	001
	Цетиње			20120	Цетиње	004
	Колашин			20110	Колашин	008
	Улцињ			20140	Улцињ	019
		Даниловград		20101	Даниловград	005
СР ХРВАТСКА						
Бјеловар				31200	Бјеловар	004
	Дарувар			31270	Дарувар	012
	Гургевац			31210	Гургевац	023
	Гарешница			31220	Гарешница	024
	Грубишно Поле			31280	Грубишно Поле	028
	Крижевци			31240	Крижевци	041
	Вировитица			31260	Вировитица	089
	Врбовец			31230	Врбовец	094
Чаковец				31400	Чаковец	010
Дубровник				31700	Дубровник	018
	Корчула			31710	Корчула	038
				31710	Ластово	045
Госпиќ				31900	Госпиќ	026
	Доњи Лапац			31910	Доњи Лапац	015
	Грачац			31920	Грачац	027
	Оточац			31930	Оточац	061
Карловац				32100	Карловац	034
	Озаљ			32100	Дуга Реса	019
	Слуњ			32150	Озаљ	062
	Титова Кореница			32110	Слуњ	079
	Војник			32120	Титова Кореница	082
	Вргинмост			32140	Војник	091
				32130	Вргинмост	092
Копривница				32300	Копривница	037
Кутина				32700	Кутина	043
	Чазма			32740	Чазма	011
	Иваниќ Град			32710	Иваниќ Град	032
	Новска			32720	Новска	054
	Пакрац			32730	Пакрац	064
				33200	Нашице	050
Нашице				33230	Доњи Михољац	016
	Доњи Михољац			33210	Ораховица	059
	Ораховица			33220	Подравска Слатина	067
	Подравска Слатина					

1	2	3	4	5	6	7
Осиек				33600	Осиек	060
	Бели Манастир			33650	Бели Манастир	001
	Гаково			33640	Гаково	022
	Валпово			33630	Валпово	085
Пула				33700	Пула	069
	Бузет			33710	Бузет	007
	Лабин			33750	Лабин	044
	Пазин			33720	Пазин	065
	Пореч			33730	Пореч	068
	Ровињ			33740	Ровињ	072
	Умаг			33760	Буе	006
Риека				33800	Риека	071
	Цриквеница			33860	Цриквеница	008
	Чабар			33890	Чабар	009
	Делнице			33850	Делнице	013
	Крк			33810	Крк	042
	Мали Лошињ			33870	Црес-Лошињ	048
	Огулин			33891	Огулин	056
	Опатија			33880	Опатија	058
	Паг			33820	Паг	063
	Раб			33830	Раб	070
	Сењ			33840	Сењ	074
	Врбовско			33892	Врбовско	095
Сисак				34100	Сисак	076
	Двор на Уни			34110	Двор	021
	Глина			34120	Глина	025
	Костајница			34130	Костајница	039
	Петриња			34150	Петриња	066
Славонска Пожега				34200	Славонска Пожега	077
Славонски Брод				34300	Славонски Брод	078
	Нова Градишка			34310	Нова Градишка	051
Сплит				34400	Сплит	080
	Хвар			34410	Хвар	029
	Имотски			34450	Имотски	030
	Книн			34460	Книн	036
	Карделево			34480	Карделево	112
	Макарска			34440	Макарска	047
				34470	Метковик	049
Метковик				34430	Сињ	075
	Сињ			34491	Брач	005
	Супетар			34420	Вис	090
	Вис			34490	Вргорац	093
	Вргорац	Омиш		34301	Омиш	057
		Трогир		34402	Трогир	083
Шибеник				34600	Шибеник	081
	Дрниш			34610	Дрниш	017
Вараждин				34800	Вараждин	086
	Иванец			34810	Иванец	031
	Лудбрег			34820	Лудбрег	046
	Нови Мароф			34830	Нови Мароф	053
Винковци				34900	Винковци	088
	Жупања			34910	Жупања	111
Вуковар				35100	Илок	096
	Илок			35110	Вуковар	096
Забок				35200	Забок	097
	Доња Стубица			35210	Доња Стубица	014
	Клањец			35240	Клањец	035
	Крапина			35230	Крапина	040
	Преграда			35250	Преграда	123
	Златар			35220	Златар-Бистрица	110

1	2	3	4	5	6	7	
Задар	Бенковац Биоград на Мору Обровац			35300	Задар	107	
				35310	Бенковац	002	
				35320	Биоград на Мору	003	
				35330	Обровац	055	
Загреб		Загреб Загреб Загреб Загреб Загреб Дуго Село Јастребарско Самобор Сесвете Велика Горица Запрешиќ Зелина		30100	-	-	
				30101	-	-	
					30102	Медвешќак	118
					30102	Центар	114
					30102	Чрномерец	115
					30102	Дубрава	116
					30102	Максимиr	117
					30102	Нови Загреб	113
					30102	Пешќеница	119
					30102	Суседград	120
					30102	Трешњевка	121
					30102	Трње	122
					30104	-	-
					30105	-	-
					30106	-	-
					30111	Дуго Село	020
					30112	Јастребарско	033
					30113	Самобор	073
					30114	Сесвете	104
					30115	Велика Горица	087
			30110	Запрешиќ	108		
			30116	Зелина	109		
СР МАКЕДОНИЈА							
Битола	Кичево Ресен Брод Македонски Демир Хисар			40300	Битола	002	
				40320	Кичево	010	
				40310	Ресен	021	
				40321	Брод Македонски	003	
				40301	Демир Хисар	006	
Кочани	Берово Делчево	Винница		40400	Кочани	011	
					40410	Берово	001
					40420	Делчево	005
					40401	Винница	032
Куманово	Крива Паланка	Кратово		40900	Куманово	015	
					40910	Крива Паланка	013
Охрид	Дебар Струга			40901	Кратово	012	
					41000	Охрид	017
					41030	Дебар	004
			41020	Струга	025		
Прилеп	Крушево			41100	Прилеп	018	
					41110	Крушево	014
Скопје				41100	Центар	033	
					40100	Чаир	034
					40100	Гази Баба	035
					40100	Карпош	036
					40100	Кисела Вода	037
Струмица	Радовиш	Валандово		41300	Струмица	026	
					41310	Радовиш	020
					41301	Валандово	031
Штип	Свети Николе	Пробиштип		41400	Штип	028	
					41420	Свети Николе	027
					41401	Пробиштип	019

1	2	3	4	5	6	7
Тетово				41500	Тетово	029
	Гостивар			41510	Гостивар	008
Титов Велес				41600	Титов Велес	030
	Гевгелија			41610	Гевгелија	007
	Кавадарци			41620	Кавадарци	009
	Неготино			41630	Неготино	016
СР СЛОВЕНИЈА						
Целје				50700	Целје	003
	Лашко			50710	Лашко	019
	Словенске Коњице			50720	Словенске Коњице	049
	Шентјур при Целју			50770	Шентјур при Целју	051
	Шмарје при Јелшах			50730	Шмарје при Јелшах	053
	Жалец			50750	Жалец	062
Кочевје				51300	Кочевје	016
	Рибница			51310	Рибница	045
Копер				51400	Копер	017
				51400	Изола	013
	Порторож			51410	Пиран	039
	Сежана			51420	Сежана	047
Крањ				51500	Крањ	018
	Јесенице			51530	Јесенице	014
	Радовлица			51540	Радовлица	043
	Шкофја Лока			51510	Шкофја Лока	052
	Тржич			51520	Тржич	057
Кршко				51600	Кршко	059
	Брежице			51620	Брежице	002
	Севница			51610	Севница	046
Љубљана				50100	Центер	025
	Љубљана -1			50101	Вич-Рудник	028
	Љубљана -2			50102	Бежиград	024
	Љубљана -3			50103	Мосте-Поле	026
	Љубљана -4			50104	Шишка	027
	Церкница			50160	Церкница	004
	Домжале			50120	Домжале	006
	Гросупле			50130	Гросупле	009
	Камник			50140	Камник	015
	Литија			50150	Литија	022
	Врхника			50110	Врхника	060
				50110	Логатец	023
Марибор				51800	Песница	063
				51800	Побрежје	064
				51800	Ротовж	065
				51800	Руше	066
				51800	Табор	067
				51800	Тезно	068
	Дравоград			51820	Дравоград	007
				51820	Радље об Драви	042
	Ленарт в Словенских Горицах			51850	Ленарт в Словенских Горицах	020
	Равне на Корошкем			51830	Равне на Корошкем	044
	Словењ Градец			51840	Словењ Градец	050
	Словенска Бистрица			51810	Словенска Бистрица	048

1	2	3	4	5	6	7
Мурска Собота				51900	Мурска Собота	035
	Горња Радгона			51910	Горња Радгона	008
	Лендава			51920	Лендава	021
	Љутомер			51930	Љутомер	029
Нова Горица				52000	Нова Горица	036
	Ајдовščина			52010	Ајдовščина	001
	Идрија			52020	Идрија	011
	Толмин			52030	Толмин	054
Ново Место				52100	Ново Место	037
	Чрномељ			52110	Чрномељ	005
	Метлика			52130	Метлика	033
	Требње			52120	Требње	056
Постојна				52200	Постојна	040
	Илирска Бистрица			52210	Илирска Бистрица	012
Птуј				52400	Птуј	041
	Ормож			52410	Ормож	038
Трбовле				52700	Трбовле	055
				52700	Храсник	010
				52700	Загорје об Сави	061
Титово Велење				52800	Титово Велење	058
	Мозирје			52810	Мозирје	034
СР СРБИЈА - без САП						
Белград - Главна филијала				60800	-	-
Белград - Чукарица				60812	Чукарица	911
				60812	Бараево	010
				60812	Раковица	120
	Лазаревац			60808	Лазаревац	056
	Обреновац			60807	Обреновац	014
Белград-Палилула				60803	Палилула	015
				60803	Гроцка	012
				60803	Врачар	020
				60803	Звездара	022
Белград - Савски Венац				60802	Савски Венац	016
Белград - Стари Град				60801	Стари Град	018
	Белград -4			60804	Стари Град (спољна трговина са Старог Града)	018
	Белград -6			60806	Стари Град (непривреда са Старог Града)	018
		Белград		60811	Стари Град (дел од сојузните органи, банките и ЗОИЛ)	018
Белград - Вождовац				60816	Вождовац	019
	Младеновац			60809	Младеновац	070
		Сопот		60813	Сопот	017
Земун				60805	Земун	021
				60805	Нови Белград	013
Чачак				61300	Чачак	034
	Горњи Милановац			61320	Горњи Милановац	041
		Гуча		61302	Лучани	060
		Лучани		61301	Лучани	060

1	2	3	4	5	6	7
Крагујевац	Арангеловац Топола	Баточина Кник Рача Крагујевачка		61700	Крагујевац	049
				61710	Арангеловац	003
				61703	Топола	101
				61702	Баточина	008
				61704	Кник	044
			61701	Рача Крагујевачка	086	
Кралево	Трстеник Врњачка Бања			61800	Кралево	050
				61810	Трстеник	103
				61820	Врњачка Бања	115
Крушевац		Александровац Брус Кикевац Варварин		61900	Крушевац	052
				61910	Александровац	001
				61930	Брус	029
				61901	Кикевац	032
				61920	Варварин	108
Лесковац		Лебане Власотинце		62100	Лесковац	058
				62101	Лебане	057
				62101	Бојник	025
				62101	Медвега	067
				62102	Власотинце	113
				62102	Црна Трава	031
			62200	Лозница	059	
Лозница		Крупањ Љубовија Мали Зворник		62200	Лозница	059
				62220	Крупањ	051
				62210	Љубовија	062
				62201	Мали Зворник	065
Ниш	Алексинач	Бела Паланка Ражањ Сврлиг		62500	Ниш	073
				62500	Долевац	038
				62500	Галин Хан	039
				62530	Алексинач	002
				62501	Бела Паланка	009
				62503	Ражањ	088
				62502	Сврлиг	098
Нови Пазар	Рашка Сјеница	Тутин		62600	Нови Пазар	075
				62610	Рашка	087
				62620	Сјеница	091
				62602	Тутин	104
Пирот		Бабушница Димитровград		62800	Пирот	079
				62801	Бабушница	006
				62802	Димитровград	037
Пожаревац	Велико Градиште	Кучево Петровац на Млави Жагубица		62900	Пожаревац	080
				62900	Мало Црнике	066
				62900	Жабари	117
				62940	Кучево	053
				62910	Петровац на Млави	078
				62920	Велико Градиште	110
				62920	Голубац	040
	62930	Жагубица	118			
Приполе	Нова Варош Прибој на Лиму			63000	Приполе	084
				63010	Нова Варош	074
				63020	Прибој на Лиму	083
Прокупље	Куршумлија	Блаце		63100	Прокупље	085
				63100	Мерошина	068
				63100	Житорага	119
				63120	Куршумлија	054
				63110	Блаце	023
Смедерево			63200	Смедерево	092	

1	2	3	4	5	6	7
Смедеревска Паланка				63300	Смедеревска Паланка	093
	Велика Плана			63310	Велика Плана	109
Светозарево				63500	Светозарево	096
	Куприја			63503	Куприја	033
	Деспотовац			63502	Деспотовац	036
	Параќин			63504	Параќин	077
	Свилајнац			63501	Свилајнац	097
		Рековац		63505	Рековац	089
Шабац				63600	Шабац	099
		Богатиќ		63601	Богатиќ	024
		Коцелева		63603	Коцелева	046
				63602	Владимирци	112
Титово Ужице		Владимирци		63700	Титово Ужице	100
	Банна Башта			63710	Банна Башта	007
	Ивањица			63720	Ивањица	042
	Ужичка Пожега			63740	Ужичка Пожега	081
		Ариле		63701	Ариле	004
		Частина		63702	Частина	035
		Косјерик		63730	Косјерик	048
Валево				63900	Валево	107
	Уб			63910	Уб	105
		Лајковац		63902	Лајковац	055
		Лиг		63930	Лиг	061
		Мионица		63903	Мионица	069
		Осечина		63901	Осечина	076
Врање				64100	Врање	114
		Босилеград		64130	Босилеград	028
		Бујановац		64101	Бујановац	030
		Прешево		64102	Сурдулица	095
		Трговиште		64105	Трговиште	102
		Владичин Хан		64103	Владичин Хан	111
Заечар				64200	Заечар	116
	Болевац			64210	Болевац	026
	Бор			64230	Бор	027
	Кладово			64260	Кладово	043
	Књажевац			64220	Књажевац	045
	Мајданпек			64270	Мајданпек	063
	Неготин			64240	Неготин	072
	Сокобања			64280	Сокобања	094
САП КОСОВО						
Гњилане				68600	Гњилане	305
		Косовска Каменица		68601	Косовска Каменица	309
		Витина		68602	Витина	321
Гаковица				68800	Гаковица	303
Титова Митровица				68200	Титова Митровица	310
		Лепосавиќ		68202	Лепосавиќ	311
		Србица		68203	Србица	318
		Вучитрн		68201	Вучитрн	322
Пек				68300	Пек	314
		Дечани		68303	Дечани	301
		Исток		68301	Исток	306
		Клина		68302	Клина	308

1	2	3	4	5	6	7
Приштина				68400	Приштина	316
		Глоговац		68403	Глоговац	304
		Липљан		68401	Липљан	312
		Подуево		68402	Подуево	315
Призрен				68500	Призрен	317
		Драгаш		68503	Драгаш	302
		Ораховац		68501	Ораховац	313
		Сува Река		68502	Сува Река	319
Урошевац				68700	Урошевац	320
		Качаник		68701	Качаник	307
САП ВОЈВОДИНА						
Бачка Паланка				65100	Бачка Паланка	205
				65100	Бач	204
Бачка Топола				65200	Бачка Топола	206
				65200	Мали Игош	219
Бечеј				65300	Бечеј	208
			Жабалъ	65301	Жабалъ	243
Кикинда				65500	Кикинда	215
			Нови Кнежевац	65510	Нови Кнежевац	222
Нови Сад				65700	Бачки Петровац	207
				65700	Беочин	210
				65700	Детелинара	245
				65700	Лиман	246
				65700	Петроварадин	247
				65700	Подунавле	248
				65700	Славија	249
				65700	Сремски Карловци	250
				65700	Стари Град	251
				65700	Темерин	238
				65700	Тител	239
	Панчево				66000	Панчево
				66000	Алибунар	202
				66000	Ковачица	216
				66000	Опово	225
				66010	Ковин	217
Сента	Ковин			66200	Сента	231
Сомбор				66200	Чока	211
		Ада		66210	Ада	201
				66300	Сомбор	232
		Апатин		66310	Апатин	203
		Опаци		66320	Опаци	224
Сремска Митровица				64400	Сремска Митровица	234
		Рума		66420	Рума	229
Стара Пазова				66420	Ириг	213
				66420	Пекинци	227
		Шид		66410	Шид	237
				66500	Стара Пазова	235
		Инђија		66510	Инђија	212
Суботица				66600	Суботица	236
		Кањижа		66610	Кањижа	214
Титов Врбас				66700	Титов Врбас	240
		Кула		66710	Кула	218
Вршац			Србобран	66701	Србобран	233
				66800	Вршац	241
				66800	Планиште	228
Зрењанин		Бела Црква		66810	Бела Црква	209
				66900	Зрењанин	242
				66900	Житиште	244
			Сечањ	66902	Сечањ	230
Нови Бечеј			Нова Црња	66903	Нова Црња	220
				66901	Нови Бечеј	221

160.

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ШТО СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД НОВИ АКТИВНИ МАТЕРИИ.

1. За испитување на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата произведени од нови активни материи, се овластени следните организации на здружен труд, и тоа:

а) во областа на земјоделството:

- 1) Кметиски институт Словеније – Љубљана;
- 2) Институт за заштиту биља Факултета пољопривредних знаности – Загреб;
- 3) Институт за заштиту биља – Белград;
- 4) Институт за заштиту биља и прехранених производа Пољопривредног факултета – Земун;
- 5) Институт за заштиту биља Пољопривредног факултета – Сараево;
- 6) Институт за заштиту биља – Пољопривредног факултета – Нови Сад;
- 7) Институт за заштиту биља – Пољопривредно-прехранбеног факултета – Осиек;
- 8) Институт за заштита на растенија при Земјоделскиот факултет – Скопје;
- 9) Завод за пестициде ИНЕП-а – Земун;
- 10) Завод за заштиту биља и човекове средине Пољопривредног факултета – Приштина;
- 11) Биотехнички факултет, Катедра за фитотерапија – Љубљана;
- 12) Кметиски завод – Марибор;
- 13) Институт за пољопривредна истраживања – Титоград;
- 14) Пољопривредна служба Института за развој ИПК „ОСИЈЕК” – Осиек;
- 15) РО „Пољопривреда” – Одјел за локусе ИПК – Винковци – Винковци;
- 16) Институт за земјоделство при ЗИК „СТРУМИЦА” – Струмица;
- 17) Завод за пољопривреду Технолошко-пољопривредног института ИПК „СЕРВО МИХАЉ” – Зрењанин;
- 18) Пољопривредна станица Агрозавода – Нови Сад;
- 19) Агроинститут ПК „СОМБОР” – Сомбор;
- 20) Истраживачко-развојни институт „СОУР АПРО „ХЕРЦЕГОВИНА” Мостар;
- 21) Институт за хмељарство – Жалец, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на хмељот;
- 22) Пољопривредни центар Хрватске – Загреб;
- 23) Институт за примену науке у пољопривреди – Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во овоштарството и лозарството;
- 24) Завод за воћарство и виноградарство Института за научна истраживања „АГРОЕКОНОМИК” у саставу ПКБ – Болеч кај Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во овоштарството и лозарството;
- 25) Кметиски завод – Нова Горица, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат за сузбивање на растителните болести во овоштарството и лозарството;
- 26) Институт за воћарство – Чачак, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во овоштарството;

27) Институт за виноградарство и винарство – Ниш, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во лозарството;

28) Завод за пољопривреду Пољопривредно-прехранбеног института – Сремска Митровица, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во пољоделството и градинарството;

29) Заједничка стручна, технолошка и развојна служба ООУР-а „Ратарство” у саставу ПИК-а „БЕЧЕЈ” – Бечеј, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во пољоделството и градинарството;

30) Завод за пољопривреду – Заечар, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во пољоделството;

31) Завод за ратарство Института за истраживања и развој СОУР-а УПИ – Бутмир – Сараево, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во пољоделството;

32) Завод за ратарство Института за научна истраживања „АГРОЕКОНОМИК” у саставу ПКБ – Падинска Скела кај Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во пољоделството;

33) Институт за повртарство – Смедеревска Паланка, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во градинарството;

34) Институт за тутун – Прилеп, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на тутунот;

35) Институт за дуван – Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на тутунот;

36) Дувански институт – Загреб, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на тутунот;

37) Институт за ориз – Кочани, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на оризот;

38) Институт за кукуруз – Земун, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на пченката;

39) Институт за стрна жита – Крагуевац, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на стрните жита;

40) Институт за крмно биље – Крушевац, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на крмното растение;

41) Завод за кромпир – Гуча, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во компирштата;

42) Завод за шећерну репу – Алексинац, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на шећерната репка;

43) Институт за јадранске културе – Сплит, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на маслините и агрумите;

44) Станица за јадранске културе – Дубровник, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат на маслините и агрумите;

б) во областа на шумарството

1) Институт за шумарство и дрвна индустрија – Белград;

2) Институт за гоздарство ин лесно индустрија – Љубљана;

3) Шумарски факултет – Сараево;

4) Институт за шумарство Шумарског факултета – Белград, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството (освен хербициди);

5) Шумарски факултет – Загреб, за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството (освен хербициди);

6) Институт за шумарство „ЈАСТРЕБАРСКО“ – Јастребарско – за испитување на средствата за заштита на растенијата што се применуваат во шумарството (освен хербициди).

б) само биолошките препарати:

Пастеров завод – Нови Сад

2. Со денот на донесувањето на овој список престанува да важи списокот на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за испитување на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата што се произведени од нови активни материи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/83).

Бр. 1659/1
7 март 1984 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р **Бранко Јовановиќ**, с. р.

161.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за здружување на организациите на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76 и 63/80), во согласност со Стопанската комора на Југославија, Општото здружение на графичката дејност на Југославија, донесува

ПОСЕБНИ УЗАНСИ ЗА ПРОМЕТОТ НА КНИГИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.

Овие посебни узанси имаат за цел унапредување на прометот на книги, негување на добрите деловни обичаи и развивање на социјалистичкиот деловен морал.

2.

Учесниците во прометот на книги се должни во правниот промет да постапуваат во согласност со добрите деловни обичаи.

Врз односите во прометот на книги задолжително се применуваат овие посебни узанси, ако учесниците во прометот:

1) со самоуправни спогодба во рамките на своите заданици го прифатиле применувањето на овие посебни узанси;

2) со одлука на своите органи на управувањето изречно решиле да ги применуваат овие посебни узанси;

3) договориле применување на овие посебни узанси, или

4) ако од околностите произлегува дека сакале применување на овие посебни узанси.

3.

Овие посебни узанси важат за сите книги што се наменети за пазарот и кои се предмет на трговија меѓу учесниците во прометот.

Количинската единица во прометот на книги е еден примерок, односно еден комплет книги.

II. ПРОМЕТ НА КНИГИ

4.

Купопродажбата на книги на пазарот се остварува во следните форми: на големо и на мало.

Како купопродажба на книги на големо се смета секоја работа во врска со прометот на книги склучена меѓу издавачот и трговската организација на здружен труд, односно меѓу издавачот со друг издавач.

Како купопродажба на книги на мало се смета секоја работа во врска со прометот на книги склучена меѓу издавачот или трговската организација на здружен труд и крајниот купувач.

5.

Купопродажбата на книги на големо може да биде склучена на еден од следните начини на цврста сметка; на цврста сметка со право на замена на книги до определена вредност на работата и како комисиона работа.

Испоставената сметка, при купопродажбата на книги со право на замена на книги до определена вредност на работата, мора во целост да биде исплатена во согласност со прописите.

6.

Купопродажбата на книги на мало може да биде склучена:

1) со правни лица, во согласност со прописите;

2) со физички лица: за готови пари (по претплатна и малопродажна цена) и на отплата.

7.

Како купопродажба на книги на цврста сметка се смета секоја купопродажба на книги без право на враќање, која се исплаќа во законскиот рок.

1. Купопродажба на книги на цврста сметка со право на замена на книги до определена вредност на работата

8.

Правото на замена на дел од испорачаните книги се договара во определена вредност или во број на книги со определен наслов.

Под правото од став 1 на оваа узанса се подразбира преземање на други книги во иста вредност.

Договореното право на замена на книги не ја одлага исплатата на испоставената сметка која мора да се намири во законскиот рок.

2. Комисиони работи

9.

Книгите дадени во комисиона продажба се сопственост на издавачот – комитентот.

Комисионата продажба се договара на определено или на неопределено време со задолжително утврдување на рокот за пресметка и плаќање на продадените количества. Тој рок не може да биде пократок од 30 дена.

Издавачот има право да ги повлече непродадените количества на книги само ако истекло отказниот рок, или порано, во согласност со комисионерот.

Може да се договори право на враќање само на наплно неоштетени примероци на книги.

3. Купродажба на книги на мало

10.

Издавачот може одделни изданија на книги да им ги продава на трговска организација на здружен труд и на крајниот купувач и во претплата (пред излегувањето од печат), определувајќи ја претплатната цена.

Претплатата може да се изврши најрано 18 месеци пред денот на излегувањето на книгата од печат и мора да престане на 15 дена пред денот на излегувањето на книгата од печат.

11.

Издавачот и трговската организација на здружен труд му ги продаваат книгите на крајниот купувач за готови пари по единствени малопродажни (каталожки) цени без попуст, освен во случаите што се предвидени со овие посебни узанки.

12.

Издавачот и трговската организација на здружен труд му ги продаваат книгите на крајниот купувач на отплата само по единствени малопродажни (каталожки) цени.

На купувачот на книги на отплата му се засметуваат камати на вредноста на купените книги. Каматната стапка мора да и одговара на стапката што се применува на потрошувачките кредити што банката му ги одобрува на издавачот.

4. Утврдување и промена на цените

13.

Малопродажната цена на секоја книга е единствена и неа ја определува и ја менува издавачот на начинот и по постапката што се утврдени со прописите.

Малопродажната цена на книгата може да биде отпечатена на секој примерок на книгата, а задолжително мора да биде назначена во каталогот и во секое средство на издавачот за информирање, како и во секоја сметка (фактура).

Малопродажната цена на книгата во себе ги содржи и трошоците на прометот што и се признаваат на трговската организација на здружен труд.

Малопродажната цена на книгата задолжително се објавува и ако издавачот го распродад издањето во претплата.

14.

Малопродажната цена на книгата во странска валута ја определува издавачот, по правило, според официјалниот продажен девизен курс во моментот на излегувањето на книгата од печат.

15.

Ако издавачот, во согласност со важечките прописи, ја зголемува малопродажната цена на книгата во текот на нејзината продажба, должен е за тоа да ги извести другите издавачи и трговските организации на здружен труд на кои таа книга им ја продавал претходните 12 месеци. Купувачите можат, при претходно известување на издавачот, да ги вратат залихите на нештетените книги затечени во моментот на зголемувањето на малопродажната цена, ако ги купиле кај издавачот на односните наслови.

Ако го прифатил зголемувањето на цените, трговската организација на здружен труд е должна книгата да ја продава по зголемена цена, без обврска разликата да му ја надомести на издавачот.

16.

Ако издавачот ја намалува малопродажната цена на книгата во текот на нејзиното продавање, должен е за тоа да ги извести другите издавачи и трговските организации на здружен труд на кои таа книга им ја продавал претходните шест месеци.

Трговската организација на здружен труд во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето ќе му достави на издавачот комисијски записник за количеството на книги за кои е намалена малопродажната цена.

Издавачот е должен на трговската организација на здружен труд да и ја надомести разликата меѓу поранешната цена и намалената цена за непродадените примероци, а трговската организација на здружен труд е должна книгата да ја продава по новата, намалена цена.

17.

Ако издавачот не ја објавил, но ја применил новата малопродажна цена, должен е да ја надомести штетата што ја претрпела трговската организација на здружен труд.

5. Трошоци на прометот и попусти

18.

Трошоците на прометот се дел од малопродажната цена на книгата што им се признаваат на трговските организации на здружен труд и на клубовите на читатели како надомест за покривање на трошоците на прометот и не можат да се пресметуваат во корист на крајните купувачи на книгата.

Височината на трошоците на прометот се пресметува во процент од малопродажната (каталожката) цена и зависи од тематската област на издањето и големината на прометот (купувањето).

Трошоците на прометот, по правило, се договораат со слободна погодба.

Максималните трошоци на прометот кои можат да се договораат со трговската организација на здружен труд, изнесуваат, и тоа:

1) за учебници, до	25%
2) за научни и стручни книги и наставни прирачници, до	35%
3) за литературни дела и други издања, до	40%
4) за сите издања во претплата, од претплатната цена до	20%

19.

Издавачот утврдува скала на височината на трошоците на прометот за: генерални порачки; вредноста или количеството на одделно купување; височината на прометот во определен период.

20.

Клубовите на читатели (љубители на книгата) можат на своите членови да им даваат попуст при продавањето на книги, најмногу до половината на максималниот процент на трошоците на прометот, утврден со узансата 18.

21.

Издавачите и трговските организации на здружен труд можат да им даваат попуст на библиотеки, на организации на здружен труд, на други самоуправни организации и заедници и на органи и организации, кога книгите ги купуваат за потребите на своите библиотеки, а најмногу до половината на максималниот процент на трошоците на прометот од узансата 18.

22.

На физички лица, при купување на книги за готови пари, може да им се одобрува попуст најмногу до половината на максималниот процент на трошоците на прометот во времето на:

- 1) траењето на „Месецот на книгата“;
- 2) одржувањето на Меѓународниот саем на книги во Белград;
- 3) одржувањето на други саемски манифестации на книги во земјата.

Попустот од став 1 на оваа узанса може да се одобрува и на продажни изложби што ги организираат заедниците на издавачите и книжарите за време и во местото во кое гие манифестации се одржуваат.

6. Рекламации

23.

Правото на рекламација на квалитетот на опремата на книгите, количината на книгите односно на испоставената сметка за испорачаните книги, трае осум дена од денот на приемот на книгите.

Правото на рекламација на оштетени примероци на книгите за кои е несомнено дека оштетени излегле од печатницата, а тоа не можело да се открие со вообичаен преглед при приемот односно преземањето на книгите, трае осум дена од денот на сознанието, а најдолго шест месеци од денот на приемот на книгите, ако не се договори подолг рок.

7. Книжни новитети

24.

Издавачот е должен секој книжен новитет да им го дистрибуира на трговските организации на здружен труд по договор или претходна порачка. За да се олесни навремената испорака на книжни новитети, издавачот може да го определи денот на почетокот на продажбата. Пред тој ден трговската организација на здружен труд не смее книгата да ја продава ниту да ја излага.

25.

Издавачот е должен со посебна понуда, проспект или на друг начин да обезбеди информирање на трговската организација на здружен труд, за секое ново издание и да и овозможи навремена порачка.

8. Распродажба на книги

26.

Како распродажба на книги се смета конечното продавање на остатоците од тиражот на едно издание, кое е објавено најмалку една година порано. Распродажбата се врши по цени пониски од првобитно утврдените цени. Намалувањето на цената над 20% се смета како намалување за распродажба, и така определената цена повеќе не може да се зголемува.

Ако одделни изданија на книги се наоѓаат на залихи кај трговската организација на здружен труд подолго од две години, таа може да огласи распродажба на тие изданија без претходно известување на издавачот.

Оштетните книги трговската организација на здружен труд може да ги продава по пониски цени што ќе ги определи сама, без претходно известување на издавачот.

Распродажбата ја определува издавачот.

27.

Издавачот е должен да ја извести трговската организација на здружен труд за распродажбата 15 дена пред денот на почнувањето на распродажбата.

За веќе постојните залихи на книги во трговската организација на здружен труд, издавачот е должен да ја признае разликата меѓу старата и новата цена за количеството на книги што таа организација ги купила кај издавачот.

9. Испраќање на книги и трошоци за испраќањето на книги

28.

Издавачот им испраќа книги на трговските организации на здружен труд по најкраток и најевтин пат преку редовна испорака, франко растоварна станица или пошта на купувачот.

Ако се бара посебна испорака и посебно пакување, на трговската организација на здружен труд и на крајниот купувач, можат да им се засметуваат трошоците настанати врз основа на посебни барања.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

29.

Овие посебни узанси ќе се применуваат по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2501/98

29 септември 1983 година

Белград

Секретар
на Општото здружение на графичката
дејност на Југославија,
Душан Поповиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОБРАЗОВНИОТ ЦЕНТАР ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ВО БРУС ОД 3 ЈУЛИ 1981 ГОДИНА**

1. Со оспорената одредба на член 21 од Правилникот за станбените односи на работниците на Образовниот центар за насочено образование и воспитување во Брус е пропишано дека, според работното искуство, бодовите се определуваат на тој начин што за секоја полна година работно искуство, која се признава во стажот за пензија, се добиват по 2 бода, а за работното искуство во Образовниот центар – по 4 бода.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 март 1984 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

Се укинува одредбата на член 21 од Правилникот за станбените односи на работниците на Образовниот центар за насочено образование и воспитување во Брус од 3 јули 1981 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт.

3. Причините за ваквата одлука се дадени во Одлука-та на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Иван Франко, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Рамадан Враниќи и Душан Штрац.

У. бр. 233/83

14 март 1984 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Се разрешува од должноста помошник – претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди Радомир Смиљаниќ, поради истекот на времето на кое е назначен.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 март 1984 година, поради исполнување на условите за престанок на работниот однос по сила на законот.

С. п. п. бр. 235
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Се разрешува од должноста помошник – претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди Трајко Атанасов, со 31 март 1984 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 240
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА**

Се разрешува од должноста помошник – претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Гуро

Подунавац, поради истекот на времето на кое е назначен. Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 241
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА**

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Зоран Божиновски, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 242
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА**

За помошник – претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Петар Тренчевски, помошник на генералниот директор на Железарницата „Скопје”.

С. п. п. бр. 243
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За помошник – претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува м-р Александар Илиќ, досегашен помошник на претседателот на тој комитет.

С.п.п.бр. 244
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Љубиша Новаковиќ, досегашен советник на претседателот на тој комитет.

С.п.п.бр. 245
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За помошник – претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Владимир Лекиќ, директор на Работната организација Аеродром „Београд”.

С.п.п.бр. 246
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК – ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО

За помошник – директор на Сојузната управа за контрола на летањето се назначува Саво Курувија, постојан член на Сојузниот совет за прекршоци.

С.п.п.бр. 247
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК – НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ

За помошник – началник на Службата на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки се назначува Момир Балтиќ, досегашен раководител на група во таа служба.

С.п.п.бр. 248
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува д-р Стеван Мијуичиќ, досегашен самостоен советник-раководител на група во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

С. п. п. бр. 249
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува м-р Милан Милановиќ, советник во Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија.

С. п. п. бр. 250
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува м-р Вукашин Илиќ, досегашен самостоен советник во тој комитет.

С. п. п. бр. 251
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

За постојан член на Сојузниот совет за прекршоци се именува Никола Гуровиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

С. п. п. бр. 252
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

1. Се разрешува од функцијата претседател на Второстепената дисциплинска комисија Радомир Смилјаниќ, а Душан Љубоевиќ – од функцијата член на таа комисија.

2. За претседател на Второстепената дисциплинска комисија се именува Љубомир Милиќ, претседател на Сојузниот совет за прекршоци, а за член на таа комисија – Мирјана Поповиќ, советник на претседателот на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 253
22 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

СОДРЖИНА :

Страна

- | | |
|---|-----|
| 157. Одлука за усогласување на износите на паричната помош на странци на кои им е признаен статусот на бегалец | 535 |
| 158. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина | 535 |
| 159. Наредба за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи | 536 |
| 160. Список на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за испитување на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата што се произведени од нови активни материи | 560 |
| 161. Посебни узанси за прометот на книги | 561 |
| Одлука за оценување на уставноста на член 21 од Правилникот за станбените односи на работниците на Образовниот центар за насочено образование и воспитување во Брус од 3 јули 1981 година | 563 |
| Назначувања и разрешувања | 564 |